




T Roc Style 1.5 TSI 150

Моделски код	A113KDX5
Ниво на опременост	STYLE
Зафатнина на моторот	1498 ccm
Моќност	110 KW (150 HP)
Менувач	6 степен
Седишта	5
Дожина x ширина x висина	4234 x 1819 x 1575
Волумен на багажник	445 l
Резервоар за гориво	50 l
Потрошувачка на гориво	5.3 /100 Km
Боја	Црна Бисерна (Deep Black)
Внатрешност	Црно Кафеава (Black Oak) / Керамик
Емисија на CO2:	120 g/km

Дополнителна опрема без доплата

0XE	Упатство на мекедонски јазик	NZO	Без систем за итен повик/повик за помош
3S1	Кровни шини, сребрени елоксирани	PAM	Централен потпирач за раце напред со оддел за скалдирање и отвори за вентилација кон задните седишта
4I3	Keyless Access (пристап без клуч, стартување на моторот на копче)	PF1	Адаптивен темпомат со систем за намалување на ризикот од фронтален судар и итно сопирање во град
6YD	Електрично преклопливи надворешни ретровизори со функција за спуштање на совозачкиот ретровизор и периметарско осветлување	PFA	Систем за задржување на лента Lane Assist
7K9	Индикатор за издишана гума	PLA	Пакет Light & Sight (автоматско активирање на предните светла со одделни LED дневни светла, функции Coming home/Leaving home, сензори за светло и дожд, внатрешен ретровизор со автоматско затемнување
8RL	6 звучници	PRC	Резервно тркало, челично, со намалени димензии и тежина, вкл. алат и дигалка
8WH	Светла за магла напред со статичко осветлување во свиоци	PU2	Мултифункционален кожен управувач
9WT	App Connect (Apple CarPlay, Google Android Auto, Mirrorlink)	Y9Z	Типско одобрение WLTP
B64	Внатрешен код		
ELO	Без онлајн услуги		
KA1	Камера назад		



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ СО
ВАШИОТ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Препорачана, необврзувачка малопродажна цена

28.321 €

* Цената е информативна со вклучена дополнителна опрема и вкалкулирани давачки

1.750.238 денари

Порше Македонија
Бул. Босна и Херцеговина 4
1000 Скопје

Тел. 02 26 26 266
Тел. 02 26 03 725
Тел. 02 26 03 768

office@porsche.com.mk
www.volkswagen.mk
www.fb.com/PorscheMacedonia

Сериска опрема во зависност од нивото на опременост



- » Без ознаки за мотор на задната врата
 - » ESC (Електронска контрола на стабилноста на возилото, вкл. ABS, BAS, ASR, EDL, EDTC)
 - » Диск сопирачки напред и назад
 - » Браници во боја на каросеријата, Style
 - » седишта на задната клупа
 - » Висински подесив под во багажникот со можност за отстранување
 - » Кровни шини, црни
 - » Три сигурносни појаси на задните седишта со три точки на врзување
 - » Зелени термоизолациони стакла
 - » Воздушни перничиа за возач и совозач со можност за деактивација на совозачкото перниче
 - » Декоративни уметоци Limestone Grey на инструмент таблата, централната конзола и панелите на предните врати
 - » Колор пакет (рачки и ретровизори во боја) Куќиштата на надворешните ретровизори и рачките на вратите во боја на каросеријата
 - » Надворешните ретровизори со електрично подесување и греење
 - » Старт/Стоп систем за автоматско деактивирање и повторно стартување на моторот
 - » Халогени фарови со трепкачи, заеднички покриени со непрофилирано стакло
 - » Заден бришач со променлив интервал
 - » Регулирање на досегот на предните светла
 - » Задните светла во LED изведба
 - » Контрола на климата, двозонска, автоматска Climatronic
 - » Мултифункционален дисплеј Plus чувствителен на допир, USB-C, FM радио прием, Bluetooth, 2x20W, 2 звучници)
 - » Преслекување на седиштата во штоф, "Tracks 4"
 - » Оддел за складирање на упатството за употреба под возачкото седиште и фиока под совозачкото седиште
 - » Алу фелни "Chester", 16", 6.5J x 16, пневматици 215/60
 - » R16, сигурносни навртки
 - » Паркинг сопирачка, електромеханичка, со Ауто холд функција
 - » Сервоуправување, електромеханичко, со дејство зависно од брзината
 - » Избор на профил за возење, серија само за 4MOTION
 - » ISOFIX Подготовка за прицврстување на 2 детски седишта
 - » Возачко и совозачко седиште подесиви по висина
 - » Наслони за глава назад, 3
 - » Централно заклучување со далечинско управување и 2 преклопливи клуча
 - » Електрично движени стакла
 - » Воздушни завеси за патниците на предните и надворешните задни седишта вкл. странични воздушни перничиа
 - » Сигурносно оптимизирани наслони за глава напред
 - » Систем за предупредување за фронтален судар Front
 - » Assist со автономно сопирање во итни случаи
 - » Електронска заштита - имобилизатор
 - » Паркинг сензори напред и назад со графичко и звучно предупредување за препреки
 - » Автоматско активирање на предните светла со LED дневни светла и функција Coming Home/Leaving Home
 - » Сензор за дожд
 - » Светла за читање, 2 напред и назад
 - » Светло за магла назад
 - » Изведба за пушачи (пепелник и запалка напред)
 - » Радио Composition Color (6.5" екран во боја)
 - » Комфорни предни седишта
 - » Дигитален радио прием DAB+
 - » Помош при тргнување на нагорнина
- *Доколку е нарачана дополнителна опрема, отпаѓаат соодветните ставки од сериската опрема